

Име на студиската програма	Ветеринарна медицина
Самостојна високообразовна институција во која се изведува студиската програма	Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје
Единица на универзитетот во која се изведува студиската програма	Факултет за ветеринарна медицина
Раководител на студиска програма	проф. д-р Дине Митров
Образовно -научно поле	Биотехнички науки
Научна, стручна или уметничка област	Ветеринарна медицина
Вид на студии	Академски (III циклус докторски студии)
Обем на студиите изразен во ЕКТС кредити	180 ЕКТС кредити
Научен назив	Доктор на науки по ветеринарна медицина
Времетраење на студиите, во години	3 години
Дескриптори на квалификациите	
Општи дескриптори на квалификациите со кои се одредуваат резултатите од учењето за студската програма од докторските студии од трет циклус по ветеринарна медицина	
Знаење и разбирање	Покажува темелни познавања на полето на ветеринарната медицина и совршено познавање и разбирање на научно-истражувачките методи и вештини во рамките на својата потесна област, согласно со највисоките меѓународни стандарди.
Примена на знаењето и разбирањето	Покажува способност да креира, да адаптира или да толкува оригинално научно истражување. Има направено придонес во проширувањето на знаењата во рамките на својата потесна област или на ветеринарната медицина во целина, на национално или меѓународно ниво, преку соригинални истражувања вреднувани на ниво на национални и интернационални рецензирани публикации.
Способност за проценка	Покажува способност и компетентност за критичка анализа, оценување и проценка на нови и сложени идеи, кои се предмет на научно истражување. Покажува способност за самостојно иницирање и учество во разни

	национални и меѓународни активности од научен и стручен карактер Покажува способност за независно иницирање и водење на истражувачки и развојни проекти, со цел стекнување нови знаења, искуства и вештини за развој на ветеринарната медицина.
Комуникациски вештини	Покажува способност да комуницира со своите колеги на сите нивоа на стручност, со пошироката академска заедница и со општеството во целина во рамките на својата област на експертиза, водејќи сметка за личната и за професионалната етика.
Вештини на учење	Покажува способност преку својата научно-истражувачка работа постојано да го проширува својот опсег на знаења и тие знаења квалитетно да ги пренесува на помладиот научно-стручен кадар, со што се промовира себеси на академско и на професионално ниво и придонесува во напредокот на ветеринарната медицина, а со тоа и на општеството како целина.

1 б. Специфични дескриптори на квалификациите со кои се одредуваат резултатите од учењето од докторските студии од трет циклус по _____

Квалификациите кои означуваат успешно завршување на трет циклус докторски студии - 180 кредити (ЕКТС) се доделуваат на лице кое ги исполнува следните дескриптори на квалификации.

Знаење и разбирање	Покажува систематско разбирање на полето на ветеринарната медицина во целина, како и темелни и опширни познавања на својата потесна област, и совршено познавање на сите релеванти лабораториски, теренски и други истражувачки методи и вештини, во согласност со највисоките меѓународни стандарди.
Примена на знаењето и разбирањето	Покажува способност за самостојно дизајнирање или адаптирање на соодветна научна методологија за креирање на релевантни научни сознанија по експериментален пат, како и за соодветно толкување и применување на истите. Има направено придонес преку оригинални истражувања со што се прошируваат постојните сознанија во соодветната научна област, а тие нови сознанија се вреднувани на ниво на национални и интернационални рецензирани публикации.
Способност за проценка	Покажува способност за критичка анализа, оценување и синтеза на нови научни идеи што доаѓаат од различни извори, а исто така и компетенција за проценка на нивната валидност и релевантност. Покажува способност за самостојно иницирање, организирање и учество на национални и меѓународни настани со научен и стручен интегритет (меѓународни истражувачки мрежи, работилници, научно-стручни собири: симпозиуми, конференции, конгреси итн.). Покажува способност за самостојно дизајнирање, организирање и спроведување на истражувачки и развојни проекти од национален и од меѓународен карактер, како и за учествување во истите како партнер, со што се генерираат нови знаења и вештини за развојот на ветеринарната медицина.
Комуникациски и вештини	Покажува способност за комуникација со своите колеги од сите нивоа, со пошироката академска заедница и со општеството во целина во рамките на својата област на компетентност.
Вештини на учење	Покажува способност знаењата стекнати со својата научна работа квалитетно да ги пренесува во академски и во професионални рамки, со што се креира нов квалификуван стручен кадар од полето на ветеринарната медицина.

	медицина.
Лице за контакт	проф. д-р Дине Митров